



Центри за социјална работа:

Меѓуопштински центар за социјална работа – Скопје:

02/3297703, 02/3297700

ЦСР Кавадарци: 043/414102

ЦСР Пехчево: 033/471072

ЦСР Струга: 046/780783

Сите дополнителни информации за вашите права и за начините како да се заштитите од семејното насилство може да ги добиете на следниве **СОС** телефони:

• 070 141 700
• 075 141 700
• 077 141 700



Летокот е изработен во рамки на регионалниот проект **Со заеднички напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство** (Potpisuvam.org), кој го реализираат Автономен женски центар (Србија), Национален совет за родова рамноправност (Македонија), Центар за жени жртви на војната (Хрватска), Фондација Здружени жени (Босна и Херцеговина), Друштво СОС телефон (Словенија) и Европска женска мрежа против насилство (Австрија), во соработка со Европско женско лоби.

Во **Македонија** проектот се реализира во соработка со локалните партнерски организации: **Хелсиншки комитет за човекови права и ЛГБТИ Центар за поддршка, Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, Организација на жени „Визија“ – Кавадарци, Организација на жени – Пехчево и Здружение за еднакви можности „Езерка“ – Струга.**



Летокот е изработен со поддршка од Европската унија.

Содржината на летокот е одговорност на авторите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската унија.

Надлежности и постапување на Центарот за социјална работа во случаи на домашно насилство



Насилство во семејството е кога еден или повеќе членови во семејството ви се заканува или ве повредува:

• Ве бутка, ви удира шлаканици, ве тепа или на било кој начин ви нанесува физички повреди;

• Ве малтретира, ве омаловажува, ве навредува или ве нарекува со навредливи имиња;

• Не ви дозволува слободно да се движите или ви забранува да контактирате со членовите на семејството или пријателите;

• Не ви дозволува да заработувате, ви ги одзема парите кои ги заработувате, или пак ве присилува да го работите тоа што не го сакате;

• Не ви дава помош и не ве заштитува вас и другите членови на семејството;

Први институции во кои може да барате помош и заштита се: Центарот за социјална работа и Полицијата.

Во Центарот за социјална работа:

• Разговарајте со социјалниот/та работник/чка за тоа што ви се случува и побарајте да направи записник;

• Побарајте од стручното лица да ве запознае со вашите законски права и да ви помогне да ги остварите истите;

• ЦСР е должен да ве запознае со можностите за сместување во засолниште за жртви на семејно насилство и со можностите за згрижување;

• ЦСР е должен да ве информира за можностите за користење на бесплатна правна помош;

• ЦСР е должен да ви овозможи психо – социјална поддршка;

• Социјалниот/та работник/чка е должен/на со вас да разговара околу поднесување на барање за изрекување на привремени мерки на заштита до надлежниот суд.

Доколку Центарот за социјална работа не постапил според законските одредби, можете:

• Да се обратите до директорот/ката на Центарот за социјална работа и писмено да барате да ви се даде образложение за таквата постапка (веднаш по кршењето на вашето право)

• Да се обратите до Министерството за труд и социјална политика

• Да побарате помош од невладините организации, особено оние кои обезбедуваат бесплатна правна помош

• Да поднесете управен спор или тужба.

